

Врз основа на член 172 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018“), Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово, се објавува

КОНКУРС

за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово

Се објавува Конкурс за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово:

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

1. Еден наставник во сите наставно-научни звања од областа на Педијатрија (30217 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатијева класификација).
2. Еден наставник во сите наставно-научни звања од областа на Гинекологија и акушерство (30205 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатијева класификација).
3. Еден наставник во сите наставно-научни звања од областа на Гинекологија и акушерство (30205 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатијева класификација).
4. Еден наставник во сите наставно-научни звања од областа на Оториноларингологија (30216 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатијева класификација).
5. Еден наставник во сите наставно-научни звања од областа на Оториноларингологија (30217 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатијева класификација).
6. Еден наставник во сите наставно-научни звања од областа на Неурологија, Друго (30213, 30225 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатијева класификација).
7. Еден наставник во сите наставно-научни звања од областа на Дигестивна хирургија (30306 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатијева класификација).
8. Еден наставник во сите наставно-научни звања од областа на Урологија, Детска хирургија (30303, 30304 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатијева класификација).
9. Еден наставник во сите наставно-научни звања од областа на Гастроентерохепатологија, Друго (30207, 30225 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатијева класификација).

10. Еден наставник во сите наставно-научни звања од областа на Кардиологија, Друго (30209, 30225 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатиева класификација).
11. Еден наставник во сите наставно-научни звања од областа на Кардиологија, Друго (30209, 30225 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатиева класификација).
12. Двајца асистенти од областа на Патолошка анатомија, Друго (30106, 30118 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатиева класификација).

Услови за наставно-научно звање доцент, вонреден и редовен професор:

- одлука за избор во наставно-научно звање од компетентен орган, доколку има;
- диплома за научното звање доктор по науки од научната област во која се избира;
- кандидатите кои конкурираат треба да имаат континуитет во студиите од соодветната област;
- список за објавени научни и стручни трудови (по еден примерок од трудовите);
- кратка биографија (CV);
- да го приложи трудот од докторската дисертација;
- потврда за познавање странски јазик;
- познавање на албанскиот јазик – пишување и читање;
- извод од матичната книга на родените;
- уверение за државјанство.

Услови за соработничко звање:

- диплома за звањето магистер на науки од научната област во која се избира;
- кандидатите кои конкурираат треба да имаат континуитет во студиите од соодветната област;
- список за објавени научни и стручни трудови (по еден примерок од трудовите);
- кратка биографија (CV);
- да го приложи магистерскиот труд;
- потврда за познавање странски јазик;
- познавање на албанскиот јазик – пишување и читање;
- извод од матичната книга на родените;
- уверение за државјанство.

*Кандидатите треба да ги исполнуваат условите за избор во наставно-научни звања и соработнички звања, предвидени со членовите 166 и 170 од Законот за високото образование.

*Пријавата со потребните документи кандидатите треба да ја достават во рок од 5 работни дена, од денот на објавувањето на Конкурсот, во Архивата при Ректоратот на

Универзитетот во Тетово, на адреса: Ректорат на Универзитет во Тетово, ул. Илинденска,
б.б. Тетово.

Универзитет во Тетово